

КОМАНИ КРУЈА – МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА, ЕТНОГЕНЕЗА

Раносредновековната култура озаглавена со називот «Комани Круја» е откриена при крај на XIX в. Со откривањето на првите две некрополи во Северна Албанија, првата во близина на селото Коман, под т. н. тврдина «Калаја Далмацес» (од каде иде и називот на некрополата), и втората во близина на крајбрежниот албански град Круја (средновековната столица на Албанија за време на отпорот против Османската империја), заради недостиг от пишани извори и појавата на дотогаш непознат археолошки материјал, ги навело првите истражувачи на различни мненија и интерпретација на таа култура¹. Новите откритија сврзани со таа култура дале низа аналогии кои ја поставуваат во еден поширок ареал на распространенис². Елементи на оваа култура се присутни, почнувајќи од Северна Албанија, Црна Гора, Далмација, Хрватска, Македонија, Грција (Афиона на о-в Крф), со низа аналогии во Југозападна Бугарија (Абланица, Туховиште, Мишевско и т. н.).

Во најголем број случаи некрополите се сместени во подножјето на некое утврдување, а може да се сретнат и цркви во нивна близина, каков што е примерот со локалитетот Св. Еразмо кај Охрид, каде што гробовите се вкопани во и околу објектот³.

Преовладуват цистовите гробови, може да бидат со или без камено покритие, во неколку варијанти, или пак да бидат прости јамни гробови. Главниот гробен ритуал е инхумација – индивидуално или

семејно погребение (е по ретко). Ориентацијата на гробовите варира: северозапад-југоизток, изток-запад, север-југ, североизток-југозапад, запад-изток (најмалку застапени). Рацете се поставени во различни позиции, а понекогаш се прекрстени на градите по христијански обичај. Гробните прилози во вид на керамични и стаклени садови се присутни во позначителен број гробови, од кои повекето се со рановизантиско потекло, но се скрекаваат и словенски елементи. Како посебна категорија може да се посочат импортните предмети меѓу кои се скрекаваат луновидните наушници, украсени со филигран, рановизантиските катарими од различни типови, дисковидните фибули (Scheibenfibeln) со христијански мотиви, прстени со гравирани крстови и грчки натписи и др.⁴. Орудијата на трудот се најбројно застапени со секири, огнива и т. н. От оружјето најмногу се застапени мечовите и врвовите на стрели, кои имаат најблиски паралели во западномеровинскиот, првенствено италолангобардскиот свет⁵. Иако импортот достигал и до најдалечените краишта во голема мера се присутни и локални копии или предмети инспирирани од рановизантиските производи, како што се во прв ред научниците со звездолики привезоци и масивни лачни фибули широка плочка, чии прототипови од VI в. ги наоѓаме широко распространети на територијата на северен и западен Илирик⁶.

© Калајджеиска Ж., 1999.



Словенската инвазија довела до длабоки промени во албанските провинци. Што се однесува до контактите помег'у културата Комани Круја и словените, кои се сведуват на појавата на т. н. прстести фибули, тие не се во потполност сигурни и се предмет на многу потемелна анализа⁷.


Проторомански или предроманскиот карактер на културата Комани Круја во Албанија и Црна Гора, го потврдуваат релативно честите топоними од латинско потекло. Гледано во целина латинските топоними се најбројни во областа на Скадарското езеро, во долината на Дрим и Фаиди, по долината на стариот римски пат Леш – Улпијана, долината на Мати и Црн Дрим. Оваа област се разликува од територијата јужно од Шкумби, каде се приметува силна концентрација од словенски хидро и оро топоними⁸.

Ако се предпостави од една страна, дека карактерот на културата Комани Круја во својата суштина е римско-византијски или веќе проторомански и христијански, а од друга страна ако се отфрли хипотезата за нејзината словенска или аварска припадност, на тој начин би се отфрлило и гледиштето кое нејзините носители ги идентификува со нероманизираните илири или поточно со арбанасите или нивните непосредни претци. Арбанасите биле semi-номадски и пастирски народ, кој за време на студената сезона се симнувале во континенталниот појас, каде воспоставувале контакти со жителите од пониските предели, а преку лето ги посетувале пасиштата на високите планински појаси. Нивниот начин на живот може да се спореди со оној на власите и моровласите, кои во приморските краишта со каравани превезувале различни сировини и стоки, а добивале сол, необходна за сточарството, а понекогаш се занимавале и со грабеж. За прв пат овој народ се скрекава во грчките извори во XI в., каде се спо-

менуваат како наемници во византијската војска, кое било резултат на постепеното адаптирање кон седелечки и градски начин на живот от страна на еден првобитно пастирски народ⁹. Во VII и VIII в., т. е. во преодниот период помег'у процветот на рановизантијската култура, во провинциите Превалитана и Нов Епир, и формирањето на Драчката тема, се приметува паралелно егзистирање на одвоени етнички и социјални целини. Ако културната група Комани Круја е непосреден продолжител на остатокот од романизираното население, кое во касното царство ги напуштило отворените населби и се скрило на подобро заштитени места, веројатно за време на словенските инвазии во VII в., ним им се приклучиле и бегалците од Дарданија и Далмација за кои говори Константин Порфириогенит. Од своја страна словенските земјоделци ги населувале равнините и долините на сакаде околу нив, а веројатно и повнатре во нивната територија. Во планинските предели или поточно над оваа зона, која ја населувале проторомани и словени, се одржало сточарско население составено од нероманизирани домородци, кои е можно да се означат какоproto-албанци, без оглед на тоа што се тие во поширок смисол¹⁰.

Што се однесува до отсуството на погребенија со кремација во некрополите на културата Комани Круја, што доведува до заклучок дека погребените во овие некрополи се сите христијани, не би морало да биде така, за тоа што словените живејќи во Панонија во соседство со аварите многу лесно можеле да го прифатат биритуалниот начин на погребение, а друга варианта би била инхумацијата да е наметната од страна на христијанизираното местно население.

Од сето досега изложено, би можело да се заклучи дека културата Комани Круја по својот карактер е византијска култура со словенски елементи.





¹ Degrand A. Souvenirs de la Haute-Albanie. – Paris, 1901. – S. 254–266; Reinach S. Une nécropole en Albanie, «L'Anthropologie», tome douzime – Paris, 1901., – S. 662–670; Begrabniss-Platze und Tumuli in Albanien und Macedonien, «Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft 1901. – S. 43–47; Ippen Th. Glasnik Zemaljskog Muzeja. – Sarajevo, 1901. – S. 603–608.

² Spahiu H. Kalaja Dalmaces, Studine historike, 18-3, 1964. – S. 71–96.

³ Маленко В. Нови Археолошки наоди на локалитетите Козлух. – «Габавци» и Св. Еразмо –

МАА, Прилеп, 1976 – С. 232 (план II, сл. 13, 8, 10, 12).

⁴ Попович В. Албанија у Касној Антици, «Илири и Албанци», Научни склопови. – Кн. XXXIX. – САНУ. – Београд, 1988. – С. 233.

⁵ Там само. – С. 234.

⁶ Там само. – С. 233.

⁷ Там само. – С. 237.

⁸ Там само. – Р. 242.

⁹ Там само. – С. 242–244.

¹⁰ Там само. – С. 245.

